



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ДЕМОКРАТСКА ФЕДЕРАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА

СЛУЖБЕН ЛИСТ" излегува два пати неделно. — Ракописите не се враќаат. — Гласите по тарифата. — Чековна сметка №г. 62324. — Поштарина платена во готово.

Петак, 21 септември 1945

БЕОГРАД

БРОЈ 72

ГОД. I

Цената на овој број е 6.— дин. — Претплата за второто полугодие 1945 год. дин. 350.— Редакцијата: Бранкова бр. 20. — Телефон 28-838

669.

На предлог на Аграрниот совет на Демократска Федеративна Југославија, а на основание чл. 28 во врска со чл. 3, 4 и 10 Законот за аграрна реформа и колонизација Стопанскиот совет донесе

УРЕДБА

ЗА ОСНОВУЕЊЕ ФОНДОВИ: НА СТАНБЕНИТЕ И ПОЉОДЕЛСКИ ЗДАНИЈА, ПОЉОДЕЛСКИОТ ИНВЕНТАР И СТОКА, СЕМИЊА И ХРАНИ И ПОКУКЈИНИ, ДОБИВЕНИ СО КОНФИСКАЦИЈА И ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА

Член 1

Земските министерства за аграрна реформа и колонизација односно земските министерства за пољоделие ќе формираат во смисал на чл. 28 Законот за аграрна реформа и колонизација:

- I) Фонд на станбени и пољоделски зданија;
- II) Фонд на покукјината;
- III) Фонд на пољоделскиот инвентар и стоката; и
- IV) Фонд на семе и храни.

Поради извршување чл. 18 и чл. 30 Законот за аграрна реформа и колонизација Главната пољоделска комисија за Војводина на основуе наведените фондови за Војводина.

Член 2

I. Фонд на станбените и пољоделските зданија

Во овој фонд влегуат сите станбени и пољоделски зданија уз пољоделските имоти, конфискуени по Одлуката на Антифашисткото веќе на народното ослободување на Југославија од 21 ноември 1944 година од лицата на германска народност и народните издајници или експроприсани заедно со земјиштето, по прописите на Законот за аграрна реформа и колонизација чл. 3 и 10. Во Фондот влегуат покрај главните зданија сите споредни инсталации (водоводни, електрични и др.) со оградите кои се поврзани уз зданијето.

II. Фонд на покукјината

Во овој фонд влегуе: сета покукјина и сите ствари кои се најдуат или се најделе во станбените и пољоделски зданија, кои се означени во претходниот став на оваа Уредба а употребиви се.

III. Фонд на пољоделскиот инвентар и стоката

Во овој фонд влегуе:

а) ситот пољоделски мртв инвентар од пољоделските имоти наведени во оваа Уредба. Се исклучуат само трактори, машини и крупни пољоделски справи кои по точ. 2 чл. 4 Законот за аграрна реформа и колонизација влегуат во инвентар на државните пољоделски машински станици;

б) сета крупна и ситна стока (коњи, говеда, свињи, овци, живина) која припаѓала на имотите наведени во овој член.

IV. Фонд на семе и храна

Во овој Фонд влегуат:

а) сите сорти семе добиено од земјиштето експроприсано и конфискувано по Законот за аграрната реформа и колонизација, сите сорти житарици, како и други лјудски и сточни храни добивени од експроприсаното и конфискуваното земјиште;

б) сите сорти семе и храна за лугје и стока кои ќе бидат набавени во земјата и странство за потребите на колонисти.

Член 3

Фондовите наведени во чл. 2 на оваа Уредба ќе служат на:

- а) државните (сојузни, земски и локални) пољоделски имоти;
- б) борците колонисти;
- в) аграрните интересенти; и
- г) за покривање потребите и трошковите околу спроведувањето на аграрната реформа и колонизацијата.

Член 4

За водење овие фондови ќе се установат посебни книги. Се овластуе сојузниот министер за пољоделие да издаде напатствија за водење книгите.

Земските министерства за аграрна реформа и колонизација односно земските министерства за пољоделие и Главната пољоделска комисија за Војводина ќе се грижат за чување фондовите од чл. 1 па ќе издаат напатствија во таја цел.

Член 5

Земските министри за аграрна реформа и колонизација и земските министри за пољоделие се надлежни за употребување и расподелување фондовите од чл. 1 на оваа Уредба. Сојузниот министер за пољоделие може да бара за сојузните пољоделски имоти кои се најдуат во дотичната федерална единица ползување поменатите фондови.

Фондовите од чл. 1 оваа Уредба со кои раководи Главната пољоделска комисија за Војводина ќе се ползуат на следниот начин:

а) сојузниот Министер за пољоделие во согласност со Претседателот на Стопанскиот совет и Одделението за пољоделие на Покраинскиот народен одбор за Војводина ќе издвојат од овие фондови за државни (сојузни и покрајински) пољоделски имоти во Војводина потребни станбени и пољоделски зданија, пољоделски инвентар и стока, семе, храна и покукјина. Од сегашното стање од Фондот на инвентар и стока во оваа цел може да се одвојат 1/3 работна и друга стока;

б) за доделување на борци колонисти од чл. 18 Законот за аграрна реформа и колонизација, на стари колонисти од Војводина чии имот настрадал

под окупацијата, на селани од Војводина чии куќи и имоти од окупаторот се уништени и на бившите колонисти од Косово и Метохија и Македонија, кој ќе се населат во Војводина а имотот им е уништен од окупаторот и тоа соодветен број станбени и пољоделски зденија, пољоделски инвентар покуќјнина а стока најповеќе до 2/3 од постоеќето стање; храната ќе се доделуе само во количества најнужни за прехранување до нова жетва, а такуѓере и потребно количество семе;

в) на Главната пољоделска комисија и пољоделските машински странци за накнадување текуќи издавачки и трошкови околу одржување и обработување имотот. Во таја цел првенствено ќе се ползует приходите од продадените индустријски сировини, вино, храна итн.

Член 6

Главната комисија за населување борци во Војводина ќе превземе од Главната пољоделска комисија од фондовите во чл. 1 на оваа Уредба количества во граници на овластуења добиени од Аграрниот совет.

Член 7

Оваа Уредба влегуе во сила со денот на обнародување во „Службениот лист на Демократска Федеративна Југославија“.

Претседател на Стопанскиот совет,
Андрија Хебранг, с. р.

670.

На основание ставот 2 членот 31 Законот за аграрна реформа и колонизација Аграрниот совет донесе

УРЕДБА

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НАСЕЛУВАЊЕ БОРЦИ ВО ВОЈВОДИНА

Член 1

За населување на секоја фамилија ќе се додели 8 к. ј. обработива земја со зграда за становање и помоќни домаќински згради со тоа, почнуејќи од петтиот член на фамилијата да се додели уште по половина к. ј. на секој член и да вкупно доделената површина на земјиштето не може да биде поголема од 12 к. ј.

На народните герои, фамилиите на изгнаниците народни герои офицери на Југословенска армија кои се по занимавање земјоделци, како и на фамилиите (куќјни задруги) кои бројат повеќе од 12 членови, ќе им се доделуе 30% повеќе земја но што би им припаднало по предниот став.

Уз големи градови ќе се дават на населениците 4—6 к. ј. земја подесна за интензивно стопанство, прилагодено на блиското градско тржиште (став 2 чл. 19 Законот за аграрна реформа и колонизација). Првенство во доделување ваква земја имат инвалидите од сегашната и миналата војна.

Член 2

Земјата се доделуе во повеќе частици. Населеникот добива земја во три частици во потес земјоделски а по една частица во потес виноградарски, војарски, ливадски, шумски и други, ако има услови да се такви потеси створат.

Прво ќе се на целото населеније додели онолку земјиште колку му глобално припаѓа. Оваа земјиште веднага на почетокот глобално се поделуе на потеси. Подоцна али што е возможно побргу, се врши индивидуално делење во секаков потес.

Дека се доделуе земја измешана со частици на домашни стопани може по пристанок на тие стопани

да се нивните частици комасират, така да се групираат надвор од населените потеси.

Член 3

Во селата каде се врши населување борци а немаат домородци, постоеќите селски утрини и шумските земјишта остануат својина на дотичното село за заедничко ползување. Али околку поедини селани или групи или сите селани изјават желание и се задолжат да на тоа земјиште веднага пристапат на пошумување и економисување по својот заеднички план одобрен од Министерството за колонизација во споразумение со надлежното Министерството за шумарство, ќе се додели веднага на секоја фамилија во својина по еден дел такво земјиште, сразмерно на бројот на фамилиите во селото, за претворување во шума. Фамилиите кои ќе бидат наделени со такво земјиште, го задржуат правото на ползување неподелената заедничка селска утрина. Воколку подоцна и остатокот на такво земјиште се раздели поради пошумување ќе учествуваат во тоа делење со еднакви права сите фамилии кои порано добиле дел утрина во цел пошумување.

Во селата кај се земјиштата доделени на населеници измешани со частици на домашните стопани, предната одредба важи само за конфискуениот дел на утрината и шумското земјиште.

Ако во рок од две години лицата наведени во првиот став на овој член не почнуат или во рок од пет години не го завршат пошумувањето, ќе им се одземе делот на утрината кој им е во таја цел доделен и ќе се додели на друго лице.

Стока не може да пушта ни во своја частица ни во останалите, освен по заедничка одлука. Не може да забрануе на тугја стока пристап во својата частица, ако е заеднички одлучено да се стоката пуштаат во целиот таков шумски комплекс. Во општ стопански план на таков шумски комплекс не може да влезе таков пропис по кој би сечење или кастрење било допуштено на икој друг, освен на секој стопан во својата частица.

Секој населеничко село кое ќе има вакво шумско земјиште, должно е во рок од две години дена да изработи план за пошумување и економисување на тоа земјиште. Планот се праќа на потврда на сојузното Министерство за колонизација, кое донесе за тоа одлука во согласност со земското Министерство за шумарство. Ако селото во рок од година дена не изработи план, ќе му го изработи сојузното Министерство за колонизација во соработување со земското Министерство за шумарство.

Надзор над извршување прописот на овој член врши сојузното Министерство за колонизација.

Член 4

Секој населеник добива во рамка на доделената му земја окупјнина, која може да изнесуе до една четвртина на доделеното земјиште, но со тоа да по правило не биде помала од едно ни поголема од две катастарски јутра. Окупјнината се дава уз куќја или ако нее возможно, во непосредна близина.

Секој населеник е властен својата окупјнина да ја огради. Низ окупјнината не мора да допушти никаква службеност на пролаз. Во секаков случај е должен да ја својата окупјнина огради од дворот со ограда достаточна да спречи штета и потра од дворот и својата ограда да ја приврзат за оградата на својите комшији.

Член 5

Во секое село има да се остави достаточен број неподелени куќји за селски установи и потреби на селски занатлии, заедно со окупјнини.

Член 6

На борците занатлии, кој сакаат да се населат како занатлии ќе им се доделат куќји подесни за становање и за онаја стопанска работа со која се

бават. Ке им се дават и окупјина најповекје до две катастарски јутра на фамилија.

И за овие населеници важат прописите од чл. 7 и 10 на оваја Уредба.

Член 7

Населеникот е должен да се со фамилијата насели на доделената му земја во рок од една година, сметајќи од денот на приемање одлуката за доделување земја. Ако се во овој рок не насели, земјата ќе му биде одземена, а друга не ќе може да добије.

Член 8

Како се населеникот насели на дадената му земја, органите на Министерството за колонизација во најкратко возможно време ќе извршат кај земјишно-книжните и останали власти сите работи во цел упишување во земјишни книги, право на својина на населеникот на дадената му земја.

И самиот населеник може после населувањето во секое време да бара укинување на своето право.

Член 9

Решение за доделување или одземање земја на населеникот по оваа Уредба донесуе Министерот за колонизација.

Овао решение е јавна исправа, која сочинуе вредно правно основание за сите земјишно-книжни уписи.

Ограничување правото на својина има да се при укинувањето упише во земјишните книги (чл. 24 Законот за аграрна реформа и колонизација).

Член 10

Населеникот добива земја и згради во својина уз ограничувања:

1) Сметајќи од денот на укинување правото на својина на добијената земја па за дваесет години, населеникот тоја земја не може да е раздели, продаде, да е даде во закуп, залож, даруе, или размени, ни во целост ни поделно.

2) Во течение овие дваесет години населеникот не смее од дадената му земја да се отсели, нити така да ја напушти, да престане да управја со неја и да ја обработуе. Кој това во означениот рок ипак го стори, па се за година дена не врати на земјата и не ја земе во своја управа и обработување, земјата ќе му се одземе и друга како населеник не ќе може да добије.

Член 11

Без право на штета населеникот е должен низ неговиот имот па и низ окупјината и дворот да пуштит да врви јаз за вадење или дренажа. Това населеникот не може да го забрани ни во случај да не сакаат да бидат член на водната кооперација. Врвеење јазот низ имотот не дава право на населеникот да се со водата неовластено ползуе. Јазовите морат да бидат уредени така да стопанот на имотот немаат од това штета или потра. За штетата или потра, која му се направила поради това што јазот неје направен како требало, оштетениот има право да бара накнада од водната кооперација. Одлуката за големина на накнада та ја донесуе месниот народен одбор. Спроведување јазот низ окупјината или дворот може населеникот да го забрани се дур месниот народен одбор со увидгај не утврди да јазот по друг правец не може да се спроведе. Ако е јазот за повише села, овоа се решуе со споразумение на народните одбори на сите заинтересувани села. Во случај неспоразумение одлучуе околински народен одбор.

Член 12

Правата кои имал населеникот во местото на иселувањето во утрина, шума, плачина, вода, риболов, земјишна заедница, имотна општина и на това слично, не ги губи за својот живот ни тој ни неговото потомство во машка лоза во прво колено. Ако се врати на старината, се воспоставуе во сите тие свои права. Со тие свои права не може да се ползуе

освен ако се врати на старината, и то од денот кога се врати. Едино ако од парични приходи кои од тие имоти имат останалите деленици, мора да се одвои за првите седум години дел и за иселеникот или за неговите наследници и то онаков дел каков би добил кога би останал во местото на иселувањето.

При иселувањето населеникот е должен да потпише изјава да пристануе на одредбата од предходниот став.

Член 13

Пријави за доделување земја се поднесуат според образецот изработен од Министерството за колонизација.

Пријавите се предават на месниот народен одбор који сверуе пријавите односно податците во ними наведени, па кога ги собере, ги пракја на надлежната земска влада.

Лицата кои се во војска пријавите ги предават на својте војни единици кои ги пракјат на надлежниот штаб на бригадата или нему рамен или повисок штаб или команда. Овие ја веруваат вистинитост на наведенијата од војна природа изнесени во пријавата и ги доставуат оверените пријави преку армијскиот штаб на надлежната земска влада.

Земските влади, кога ќе ги соберат пријавите, ги пракјат на сојузното Министерство за колонизација со свое предложение за това која молба треба да се уважи а која не.

Член 14

Решенијата по поднесените пријави ги донесуе сојузното Министерство за колонизација.

Оноа врши и сите работи околу колонизацијата на борци преку Главната комисија за населување борци во Војводина.

Надзор над работата на овие органи во работите на колонизацијата врши Аграрниот совет.

Член 15

Кога Министерството за колонизација донесе решение за доделување земјиште ќе ги извести за това земските влади односно одборите на аутономните покрајини и области од кои се лицата на кои им е земјата доделена, а овие ќе ги обавестат заинтересованите лица.

Член 16

Во споразум со земските влади, односно одборите на автономни покрајини или области, сојузното Министерство за колонизација ќе одредуе ден и број фамилија за превоз.

Член 17

Населениците имат право на бесплатен подвоз со државна железница или лагја од местото на утоварот во воз или лагја па до станицата најблиска со местото за населување за себе, членовите на своите фамилии, пољоделски инвентар и окупјина до 1.000 кг. тежина, а покрај това уште и за едно говедо или еден коњ на терет паричниот фонд на Аграрниот совет.

Член 18

Аграрниот совет овластен е да дава тумачења на оваа Уредба и издава прописи за нејзиното применување.

Член 19

Оваа Уредба влегуе во сила кога ќе се објави во „Службениот лист“.

8 септември 1945 година
Београд

Претседател
на Аграрниот совет
Моша Пијаде, с. р

671.

Во интерес на државните финансии доносуам

РЕШЕНИЕ**ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНОСТА ЗА ОСИГУРУЕЊЕ ДРЖАВНАТА ИМОВИНА ИСКЛУЧИТЕЛНО КАЈ ДРЖАВНОТО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ОСИГУРУЕЊЕ И РЕОСИГУРУЕЊЕ**

Државната имовина, подразбирајќи под неа и имовината на сите народни одбори во Демократска Федеративна Југославија, ќе се осигуруе во иднина исклучително кај Државното заведение за осигуруење и реосигуруење.

Како државна имовина ќе се смета во овој поглед и имовината на предпријатијата во чија главница државата, државните предпријатија или народните одбори односно нивните предпријатија учествуваат со најмалку 50%.

Во колку оваа имовина веќе е осигурена кај часните осигурителни предпријатија, кај првата сканденца дотичните осигуруења има да се пренесат на Државното заведение за осигуруење и реосигуруење.

VII бр. 6676

14 септември 1945 година

Београд

Министер за финансии,
Сретен Жујовиќ, с. р.

672.

По укажана нужда а во интерес на народното стопанство, доносуам

РЕШЕНИЕ**ЗА ЗАБРАНУЕЊЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЈАТИЈА ДА ЗАКЛУЧААТ ДОГОВОР ЗА РЕОСИГУРУЕЊЕ БЕЗ ОДОБРУЕЊЕ НА СОЈУЗНИОТ МИНИСТЕР ЗА ФИНАНСИИ**

Ниедно осигурително предпријатије не смее да заклучуе било каков договор за реосигуруење без предходно одобруење на сојузниот Министер за финансии.

За прекршуење на оваа забрануење ќе се казни парично, а во потешки случаи со одземање дозволата за работа.

VII бр. 6675

13 септември 1945 година

Београд

Министер за финансии,
Сретен Жујовиќ, с. р.

673.

РЕШЕНИЕ**ДА ИСПРАВАТА ЗА ЈЕМСТВО НЕ ПОДЛЕЖУЕ НА ТАКСА**

Во врска со решението VII бр. 5283 од 15 август 1945 година за финансирање на откупот и расподелуење на житариците во економската 1945/46 година

р е ш у а м

да во случаите дека државата дава гаранција (јемство) на државните предпријатија исправата за јемство не подлежуе на такса.

VII бр. 6783

17 септември 1945 година

Београд

Министер за финансии,
Сретен Жујовиќ, с. р.

674.

Во врска со чл. 1 Уредбата за регулирање цени, сојузното Министерство за трговија и снабдуење — Управа за цени — доносуе

РЕШЕНИЕ**ЗА ОДРЕДУЕЊЕ ЦЕНИ НА ШПИРИТУСОТ ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈА**

Член 1

На шпиритусот се одредуат следните производителни цени за сите фабрики во земјата:

суров шпиритус	Дин. 19,40	по 1 хект. на степенот
рафиниран шпиритус и дехидрат	„ 20,40	„ 1 „ „ „
денатур. шпиритус	„ 19,40	„ 1 „ „ „

Сите овие цени се разбират франко складиштето на фабриката во сад, а без сад.

Член 2

Во горните производителни цени на шпиритусот несе засметани јавните давачки, државна трошарина и скупниот данок, а во цената на денатурисаниот шпиритус ни такса за денатурисање. Овие давачки и такси можат посебно да се засметат за цените определени во чл. 1 на оваа Решение.

Член 3

Во производителните цени на шпиритусот од чл. 1 на оваа Решение засметана е производителната бруто заработујачка од 12% на трошковите на производството. Од оваа бруто заработујачка производителите ги покриват друштвениот данок и данокот на течевина, камата на позајмени средства, ризик и нето заработујачка.

Член 4

Во колку во поедините фабрики, на основание на нивните производителни трошкови со додаток 12% бруто заработујачка производителните цени би износили помалце од цената одредена во чл. 1 на оваа Решение, фабриките имаат право на накнада на разликата од Фондот за изједначуење цени на шпиритусот.

Член 5

Со Фондот за изједначуење цени на шпиритусот ќе раководи сојузното Министерство за индустрија, кое во тој цел ќе отвори сметка кај Индустриската банка.

Член 6

Оваа Решение влегуе во сила со денот на обнародуењето во „Службениот лист“.

Бр. 5270

30 август 1945 година

Београд

Министер за трговија и снабдуење,
инж. Н. Петровиќ, с. р.

675.

Во врска со чл. 1 Уредбата за регулирање цени, а на предлог сојузното Министерство за индустрија, Министерството за трговија и снабдување — Управа за цени — доносусе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАДЛЕЖНОСТ ЗА ОДРЕДУЕЊЕ ЦЕНИ
ЗА ОЦЕТ И КВАСЕЦ****Член 1**

Се овластуат земските министерства за трговија и снабдување и покраинските главни народни одбори, да можат на своето подручје да одредуат цени на оцетот и квасецот, и тоа како во производството така и во трговијата.

Член 2

Овоа Решение влегуе во сила со денот на обнародувањето во „Службениот лист“.

Бр. 7645

4 септември 1945 година

Београд

Министер за трговија и снабдување,
инж. Н. Петровиќ, с. р.

676.

Министерството за трговија и снабдување — Управа за цени — доносусе

РЕШЕНИЕ**ЗА ОДРЕДУЕЊЕ ЦЕНИ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ
ПРАГОВИ****Член 1**

До понатака се одредуат следните најголеми цени на железничките прагови делкани и сечени:

1) Железнички прагови од дабово дрво:

динари по 1 парче

а) димензија должина 2.60 м, профила 16 × 26 × 16 см — — — —	190.—
б) димензија должина 2.50 м, профила 15 × 25 × 16 см — — — —	180.—
в) димензија должина 2.30 м, профила 14 × 22 × 14 см — — — —	120.—
г) димензија должина 1.60 м, профила 14 × 20 × 14 см — — — —	70.—
д) димензија должина 1.50 м, профила 14 × 20 × 14 см — — — —	65.—
ђ) димензија должина 1.40 м, профила 13 × 18 × 14 см — — — —	60.—

2) Железнички прагови од борово дрво:

динари по 1 парче

а) димензија должина 2.60 м, профила 16 × 26 × 16 см — — — —	150.—
б) димензија должина 2.50 м, профила 15 × 25 × 16 см — — — —	135.—
в) димензија должина 2.30 м, профила 14 × 22 × 14 см — — — —	100.—
г) димензија должина 1.60 м, профила 14 × 20 × 14 см — — — —	60.—
д) димензија должина 1.50 м, профила 14 × 20 × 14 см — — — —	50.—
ђ) димензија должина 1.40 м, профила 13 × 18 × 14 см — — — —	45.—

3) Железнички прагови од буково дрво:

динари по 1 парче

а) димензија должина 2.60 м, профила 16 × 26 × 16 см — — — —	136.—
б) димензија должина 2.50 м, профила 15 × 25 × 16 см — — — —	130.—
в) димензија должина 2.30 м, профила 14 × 22 × 14 см — — — —	90.—
г) димензија должина 1.60 м, профила 14 × 20 × 14 см — — — —	54.—
д) димензија должина 1.50 м, профила 14 × 20 × 14 см — — — —	46.—
ђ) димензија должина 1.40 м, профила 13 × 18 × 14 см — — — —	40.—

Член 2

Горните цени се подразумуат франко утоварено во вагон или шлеп по парче.

Член 3

За изградба железничките прагови и толеранција во димензиите и квалитетот вожат во сето техничките услови на Управата на државните железници.

Член 4

На продуцентите, чии сечишта се одалечени преку 25 км. од најблиската утоварна станица или кои извршуат работи под нарочно тежки опстојателства за извоз, Управата за цени на сојузното Министерство за трговија и снабдување може да определи на база на посебни калкулации и поголеми цени, а по сослушување мнението на надлежното земско Министерство за шумарство.

Посебни калкулации ќе се поднесуат преку земското Министерство за шумарство, кое, по извршената ревизија на поднесените калкулации, истите ќе ги достави со мислење и предлог на решение на сојузното Министерство за трговија и снабдување — Управа за цени.

Член 5

Овоа Решение влегуе во сила со денот на обнародувањето во „Службениот лист“.

Бр. 7621

31 август 1945 година

Београд

Министер за трговија и снабдување,
инж. Н. Петровиќ, с. р.

677.

Министерството за трговија и снабдување — Управа за цени — доносусе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ОДРЕДУЕЊЕ ЦЕНИ НА ЈАМСКО ДРВО****Член 1**

До понатака се одредуат следните најголеми цени на јамско дрво:

Динари по кубни метар

1) даб, бор и багрем — — — —	550.—
2) јела и смрча (омора) — — — —	500.—
3) буква, габер, цер и брест — — — —	450.—
4) топола и врба — — — —	350.—

Исклучително, поради потешките услови на работата и извозување дрво на подручјето на федерална Србија (освен Војводина) и федерална Македонија се одредуат посебни цени са следните сорти јамско дрво:

Динари по кубни метар

1) даб, бор и багрем — — — —	700.—
2) јела и смрча (омора) — — — —	665.—
3) буква — — — — — — — —	650.—
4) цер и брест — — — — — — — —	650.—

Член 2

Горните цени се разбират франко утоварено во вагон или шлеп за еден кубни метар јамско дрво, должина 2 до 7 метри, среден пречник од 12 до 25 см. — мерено без кора.

За јамско дрво на среден пречник од 9 до 12 см. горните цени има да се сметат за 15% поефтино.

Член 3

Дрвото мора да биде здраво, право, без кора или со кора. Се толерира кривата со стрелица на лукоот до средина дебелина на парчето, и поголема здрава кврга.

Член 4

За продуценско јамско дрво, чии сечишта се удалечени преку 25 км. од најблиската утоварна станица или чии извоз се врши под нарочито тешки околности, Управата за цени на сојузното Министерство за трговија и снабдување може да одреди на база на посебна калкулација и поголеми цени, а по сослушување мненијата на надлежното земско Министерство за шумарство.

Посебните калкулации ќе се поднесуат преку земското Министерство за шумарство, кое по извршената ревизија на поднесените калкулации истите ќе ги достави со мнение и предлог на решение на сојузното Министерство за трговија и снабдување — Управа за цени.

Член 5

Овоа Решение влегуе во сила со денот на обнародувањето во „Службениот лист“.

Бр. 7622

31 август 1945 година

Београд

Министер за трговија и снабдување,
инж. Н. Петровиќ, с. р.

678.

П О З И В

ЗА НАКНАДНО ПОДНОСУЕЊЕ ПОДАТЦИ НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА ВОЈНА ШТЕТА

На основание членот 1 Уредбата за оснудување Државна комисија за воена штета, Државната комисија

п о в и к у е

да во најкус рок а во врска со нејзиното наредување бр. 567 од 6 септември 1945 година сите предпријатија, во кои Германија или германски физички или правни лица биле заинтересувани на ден 6 април 1941 година, имат за секоја германска фирма или лице да поднесат на Државната комисија за воена штета (Београд, Милош Велики 12) уште и овие накнадни податци:

За патенти, заштитни жигови и авторски права.

(Да се дадат што повисоки можни подробности кои се односат на сопственост на сите индустриски имоти, на лиценци, споразуми или договори за уделот кај добивките, на сегашните притежатели на такви имотни права како и на врска според авторските права).

За вистинските земјишни имоти, за учествувањата во зајмови и имоти, за имоти на художествени предмети.

(Вкупна листа на вредноста за секоја категорија на имотот).

За стока која се држи за германска сметка.

За останалиот имот.

За предвојни посакуења и долгуења како од, така и според Германија и Германци.

Бр. 636. — Од Државната комисија за воена штета при Претседателството на Министерскиот совет, 17 септември 1945 година.

УКАЗИ

КРАЛСКО НАМЕСНИШТВО

Со Указ на Кралските намесници од 17 септември 1945 година а спрема укажана потреба на службата, е решено, да Министерот за надворешните работи др. Иван Шубашиќ, за време неговата болест го заменуе во должноста Претседникот на Министерскиот совет и Министер на народната одбрана, Маршал на Југославија Јосип Броз-Тито.

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Со Указ на Кралските намесници бр. 400 од 11 мај 1945 година, на предлог Претседникот на Министерскиот совет, Министерот за народна одбрана и заступникот на Министерот за надворешни работи, а на основание чл. 2 Уредбата за поставување и унапредување на државните службеници на Демократска Федеративна Југославија од 2 април 1945 година, е поставен Цанкар др. Исидор, за Изванредни посланик и ополномокјени Министер на Демократска Федеративна Југославија во Грчка 2 положајна група 1 степен.

ЗА П И С Н И К

НА IX РЕДОВЕН СОСТАНОК НА ПРИВРЕМЕНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА НА ДЕМОКРАТСКА ФЕДЕРАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАН НА 24 АВГУСТ 1945 ГОДИНА ВО БЕОГРАД

Претседавал Претседник др. Иван Рибар.
Секретар Омер Глухиќ.
Претседник др. Иван Рибар отвара IX редовен состанок во 16.20 часа.

Прочитаниот записник на VIII редовен состанок Скупштината го прима без примедби.

Се саопштуе и се упатуе на Мандатниот одбор предлогот на Народната селјачка странка, да се повишат за членове на Народната скупштина заслужни членови на Народната селјачка странка и то:

- 1) Тихомир Калановиќ, земљорадник од Стари-гари;
- 2) Никола Чопиќ, бивши ковачки радник и приватен намештеник од Београд;
- 3) Стојан Ђорђевиќ, земљорадник од Крупец код Пирот; и
- 4) Вукадин Виденовиќ, железнички чиновник од Ниш.

Скупштината одобрава по три дена отсуство на народните посланици Димитрије Чичевиќ, Милутин Милковиќ, Анте Бабиќ и Бошко Крстиќ.

Се саопштује да е Финанскиот одбор поднесел на Скупштината на решение својите извештаји и тоа: за предлогот на Законот за регулирање на платниот промет со иностранство и за предлогот за располагање са државните приходи.

Претседникот др. Иван Рибар објавује: да се овие извештаји штампани, разделени на народните посланици, а да кје се стават на дневни ред кога Скупштината кје реши.

Се прелази на прва точка на дневниот ред: претрес на предлогот на Законот за ратификација на Повељата на Ујединените нации и Статутот на Меѓународниот суд за правда.

Известителот на Законодавниот одбор Моша Пијаде го прочитал спроводното писмо, со које е Соезната влада упатила на Привремената народна скупштина предлогот на Законот за ратификација како и извештајот на Законодавниот одбор за овој законски предлог, па Претседникот др. Иван Рибар отвара начелен претрес.

Е говорил Министерот за надворешни работи др. Иван Шубашиќ, па е известителот Моша Пијаде прочитал текстот на предлогот на Законот.

Гласуекји со седење и устајање Скупштината едногласно и со бурно плескање го усваја конечно предлогот на Законот за ратификација Повелата на Ујединените нации и Статутот на Меѓународниот суд за правда.

По това се прелази на друга тачка на дневниот ред: претрес на извештајот на Законодавниот одбор на предлог на Законот за штампа.

Пошто известителот на Законодавниот одбор Милош Царевиќ е прочитал и образложил извештајот на одборската векјина, а др. Драгић Јоксимовиќ одвојено мишление на одборската мањина, Претседникот др. Иван Рибар го отвара начелниот претрес.

Се говорило: Министер за Конституанта Едвард Кардељ „за“, Министер за информации Сава Козановиќ „за“, Митра Митровиќ-Ђилас „за“, Јован Ђетковиќ „за“, Милан Грол „против“, Франц Бевк „за“, Скендер Куленовиќ „за“, Влада Малески „за“, Министер за просвета Владислав Рибниќ заради лично објашњење и Милан Грол заради лично објашњење, па се пристапа на гласање во начело.

Гласуекји со седење и устајање Скупштината со векјина гласови го усваја овој законски предлог во начело.

По това Скупштината со векјина гласови прима во појединосите насловот и сите членови од 1 до 27 на овој законски предлог по извештајот и редакцијата на Законодавниот одбор и на предлог на известителот на Законодавниот одбор Милош Царевиќ чини следните измени:

Чл. 17. — постанује член 23 и се мења и гласи: „За остали кривични дела од овој Закон кје се казни спрема околностите на поједини случаи и оцената на судот до 50.000 динари или со лишење на слобода до 4 месеца, во колко делото не е кажњиво по другите закони.“

Чл. 18. — постанује член 17; член 19 постанује член 18; член 20 постанује член 19; член 21 постанује член 20; член 22 постанује член 21 и член 23 постанује член 22.

По това се пристапа на конечно гласање.

По извршеното поименично гласање Претседникот др. Иван Рибар објавује резултат на гласањето.

Гласало е свега 375 народни посланици од којии 358 „за“ и 17 „против“ со чиме е предлогот на Законот за штампа конечно усвојен.

Претседник др. Иван Рибар саопштује да е Законодавниот одбор поднесел на Скупштината на решение својот извештај за предлогот на Законот за удруженијата, зборовите и другите јавни состаници, кои е веќе штампан и ределен на народните посланици.

Даље саопштуе да е Законодавниот одбор поднесел на Скупштината својот извештај и за предлогот на Законот за кажњавање кривичните дела против татковината, али овој извештај јоште не е штампан па моли народните посланици да го утре завтра подигнат во собата бр. 50, како би се он могал да стави на дневни ред на идукјата седница.

По това Претседникот даје одмор од пет минута.

После кратка пауза седницата се наставуе и прелази се на третија точка на дневниот ред: претрес извештајот на Законодавниот одбор за предлогот на Законот за устројство и надлежност на војните судови.

Пошто е известителот на Законодавниот одбор Милоје Милојевиќ прочитал и образложил одборскиот извештај, Претседникот др. Иван Рибар објавуе да се на овој законски предлог во смисал на чл. 44 на Пословникот примењује по кратак постапк, који се состоји во това да не се води никаква претрес векј Скупштината има само да гласа со „да“ или „не“, али можат само да дадат по кратки изјави претставниците на политичките групи.

Народниот посланик др. Драгић Јоксимовиќ е тражил објаснение: што е било со неговите амандмани које е поднесел на Законодавниот одбор, пошто известителот на Одбор не е ништо говорил за тоа.

За ово е дал објаснение Претседникот на Законодавниот одбор Моша Пијаде.

По това е дал изјава во име на посланичкиот клуб на Народниот фронт Милош Дидић, народен посланик, па се пристапа на конечно решавање.

По извршеното поименично гласање, Претседникот др. Иван Рибар објавуе резултат на гласањето.

Гласало е свега 323 народни посланици и сите се гласали „за“ со чиме е предлогот на Законот за уредуење и надлежност на војните судови конечно усвојен.

По това Претседник др. Иван Рибар со пристапнок на Скупштината закључује седницата во 21 час, а идукјата закажује за субота, 25 август 1945 година во 16 часа, со дневни ред:

1) претрес на извештајот на Законодавниот одбор за предлог на Законот за удруженијата, зборовите и другите јавни состаници; и

2) претрес на извештајот на Законодавниот одбор за предлогот на Законот за кривични дела против народот и државата.

24 август 1945 година

Београд

Привремена народна скупштина
на Демократска Федеративна Југославија

Секретар,
Омер Глухиќ, с. р.

Претседник,
др. И. Рибар, с. р.

ДЕКРЕТИ

КРАЛСКО НАМЕСНИШТВО

Со решение на Кралските намесници бр. 711 од 1 јули 1945 година, а на основание чл. 6 Законот за устројство на Канцеларијата на Кралското намесништво од 21 јуни 1945 година и Уредбата за регулисуење принадлежности на државни службеници на советните министерства и установи од 20 априли 1945 година, е поставен Вукашин Пејовиќ за чиновник 4 положајна група 1 степен.

Со Решение на Кралските намесници бр. 744 од 20 август 1945 година, а на основании чл. 6 Законот за устројство на Канцеларијата на Кралското намесништво од 21 јуни 1945 година и Уредбата за регулисуење принадлежности на државни службеници од граѓански ред и останалите јавни службеници на советните министерства, е поставен Боривоје Јовановиќ за чиновник 5 положајна група.

Со Решение на Кралските намесници бр. 695 од 13 август 1945 година, а на основании чл. 6 Законот за устројство на Канцеларијата на Кралското намесништво од 21 јуни 1945 година и Уредбата за регулисуење принадлежности на државни службеници од граѓански ред и останалите јавни службеници на советните министерства, е поставена Марија Пинтер за чиновник 5 положајна група.

Со Решение на Кралските намесници бр. 712 од 1 јули 1945 година, а на основании чл. 6 Законот за устројство на Канцеларијата на Кралското намесништво и чл. 2 и 4 Уредбата за регулисуење принадлежности на државни службеници од граѓански ред и останалите јавни службеници на сојузните министерства и установи, е поставен за хонорарен чиновник Иван Јаворник со права на принадлежности на чиновник 5 положајна група.

Со Решение на Кралските намесници бр. 713 од 1 јули 1945 година, а на основание чл. 6 Законот за устројство на Канцеларијата на Кралското намесништво од 21 јуни 1945 година и Уредбата за регулисуење припадности на државни службеници на соевзните министерства и установи од 20 априли 1945 година, е поставена Десанка Ристић за чиновник 7 положајна група.

Со Решение на Кралските намесници бр. 714 од 1 јули 1945 година, а на основание чл. 6 Законот за устројство на Канцеларијата на Кралското намесништво од 21 јуни 1945 година и Уредбата за регулисуење припадности на државни службеници на соевзните министерства и установи од 20 априли 1945 година, е поставена Ирма Песи за чиновник 7 положајна група.

Со Решение на Кралските намесници бр. 621 од 27 јули 1945 година, а на основание чл. 6 Законот за устројство на Канцеларијата на Кралското намесништво од 21 јуни 1945 година и Уредбата за регулисуење припадности на државни службеници од прагјански ред и останалите јавни службеници на соевзните министерства е поставен др. Борислав Бошковић за чиновник VIII положајна група.

Со Решение на Кралските намесници бр. 715 од 1 јули 1945 година, а на основание чл. 6 Законот за устројство на Канцеларијата на Кралското намесништво од 21 јуни 1945 година и Уредбата за регулисуење припадностите на државните службеници на соевзните министерства и установи од 20 априли 1945 година, е поставен Ђорђе Пејовић за чиновник 9 положајна група.

Со Решение на Кралските намесници бр. 716 од 1 јули 1945 година, а на основание чл. 6 Законот за устројство на Канцеларијата на Кралското намесништво од 21 јуни 1945 година и Уредбата за регулисуење припадности на државните службеници на соевзните министерства и установи од 20 априли 1945 година, е поставена Ерика Берлаге за чиновнички приправник од 9 положајна група.

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Со Решение на Министерот за надворешни работи, а во согласност со Претседникот на Министерски совет бр. 1213 од 8 септември 1945 година, е поставен Нинчић др. Велизар, за стални делегат на Демократска Федеративна Југославија во Меѓународната дунавска комисија 2 положајна група 2 степен.

Со Решение на Министерот за надворешни работи бр. 1229 од 12 септември 1945 година, ставено је ван снага Решението на Министерството за надворешни работи Пов. бр. 25 од 13 априли 1945 година, во колко се односи на отпуштање од државната служба на Шећеровић Вукашин, советник на Министерството за надворешни работи 4 положајна група 2 степен, а да се стави на расположење без право на припадности.

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ

Министерството за народно здравје со Решение на Помокникот на Министерот за народно здравје Пов. бр. 74 од 19 мај 1945 година, а на основание Уредбата за регулисуење припадности на државни

службеници од прагјански ред и останалите јавни службеници на соевзните министерства и установи и овлаштението на Министерот за народно здравје на Демократска Федеративна Југославија бр. 1561 од 23 марта 1945 година, се превзима во служба на Министерството за народно здравје на Демократска Федеративна Југославија Марија Лакалијевић, уч. на Дом. школа на бившиот Централни хигиенски завод во Београд, во својство уч.—надничар со право на вкупни месечни припадности во сума од 2.500.— динари, спрема чл. 3 точ. 6 споменатата Уредба и воедно се распоредуе на работа во Епидемиолошки институт на Демократска Федеративна Југославија.

ИСПРАВКИ

Во Допунско Решение за одредуење цени на деривати на нафта, бр. 6050 од 13 август 1945 година, обнародувано во „Службениот лист“ бр. 63 од 24 август 1945 година, се поткрала една грешка:

Во чл. 1. под 2) стоји:
„2) Бензол — — — — — Дин. 22,75 за 1 кг.“
а треба да стоји:
„2) Бензол — — — — — Дин. 23,75 за 1 кг.“
Бр. 6050. — Од Управата за цени, 29 август 1945 година.

Во Решението за одредуење цени на обло техничко дрво, обнародувано во „Службениот лист“ бр. 63 од 31 август 1945 година се поткрале следекви грешки:

1) Во чл. 4 последен ред стоји:
„... во разна прага...“
а треба да стоји:
„... во режана прага...“
2) Во чл. 7, први ред стоји:
„за продуцентско обло дрво...“
а треба да стоји:
„за продуцентско обло техничко дрво...“
Бр. 6691. — Од Управата за цени, 4 септември 1945 година.

СОДРЖАНИЕ:

	страна
669. Уредба за оснивањето на Фондови на станбени и пољоделски згради, пољоделскиот инвентар и стоката, на семе и храна и на покукјанството, добијени од конфискацијите и експропријациите — — — —	721
670. Уредба за спроведуење населуењето на борците во Војводина — — — — —	722
671. Решение за задолжително осигуравање на државна имовина исклучито при Државниот завод за осигурање и реосигурање	724
672. Решение за забрана на осигурателните претпријатија да заклучуваат уговор за реосигурање без одобрење на соевзното Министерство за финансии — — — — —	724
673. Решение да исправата за јамство не подлежи на такса — — — — —	724
674. Решение за одредуење цени на шпиритус за цела земја — — — — —	724
675. Решение за надлежноста за одредуење цени за сиркје.(оцет) и квасец — — — — —	725
676. Решение за одредуење цени на железнички прагови — — — — —	725
677. Решение за одредуење цена на јамско дрво — — — — —	725
678. Позив за накадно подношење податци на Државната комисија за ратна штета — —	726